

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 10, година XLIV
Вторник, 02.07.2013
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 г.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/1
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 г.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/3
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Битола за 2013 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Битола за 2013 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/2
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Битола за 2013 година

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Битола за 2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/4
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2012 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2012 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/3
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на

Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2012 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/5
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Информацијата за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012 год.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Информацијата за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012 год., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/4
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на

Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Информацијата за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012год.

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012 год.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/6
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање на времено користење и управување на училишната спортска сала на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола

1. Ја објавувам Одлуката за давање на времено користење и управување на училишната спортска сала на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/5
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02) и член 22 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.10/05), а во

врска со член 3 став 1 алинеа 14 од Договорот за регулирање на меѓусебните односи при изградба на училишна спортска сала бр. 08-1340/1 од 06.07.2010 година, склучен помеѓу Министерството за образование и наука, ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола и Општината Битола, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за давање на времено користење и управување на училишната спортска сала на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола

Член 1

Со оваа Одлука Општината Битола му ја дава училишната спортска сала во состав на Општинското средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ во Битола на времено користење и управување на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ од Битола.

Член 2

Училишната спорска сала се дава на времено користење и управување од дваесет години, без надоместок.

Член 3

Корисникот се обврзува дека ќе ја користи училишната спортска сала наменски и исклучително за училишен спорт и рекреација.

Тековното и инвестиционото одржување ќе бидат на товар на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-23/7
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за избор на членови во Советот за јавно здравје за подрачјето на Општината Битола

1. Го објавувам Решението за избор на членови во Советот за јавно здравје за подрачјето на Општината Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/6
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје („Службен весник на РМ“ бр. 22/10), член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избор на членови во Советот за јавно здравје за подрачјето на Општината Битола

1. За членови во Советот за јавно здравје за подрачјето на Општината Битола се избираат: Соња Трпезановска, Олга Лозановска, Јулијана Силјановска, Снежана Стоилова и Тони Коњановски.

2. Членовите на Советот од точка 1 од Решението од редот на членовите избираат претседател.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/8
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за добивање Информација за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола

1. Го објавувам Заклучокот за добивање Информација за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/7
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за добивање Информација за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола

1. Советот на Општината Битола бара од Министерството за животна средина и просторно планирање – Скопје и Центарот за јавно здравје – Битола, во рок од пет дена да достави Информација за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/9
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/8
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битол“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/10
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изградба на

мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/9
02.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 01.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општината Битола дава согласност за намената на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-23/11
01.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/2002), и член 91 и 92а, од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија,, бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, и 24/13), Градоначалникот на Општина Битола, донесе

РЕШЕНИЕ

за избор на Директор на Средно општинско земјоделско училиште
„Кузман Шапкарев,, , Битола

1. За Директор на СОЗУ „ Кузман Шапкарев,, Битола се избира Зоран Каранфиловски – досегашен Директор на училиштето, ВСС Природно математички факултет со положен испит за Директор.

Функцијата Директор ја презема од 03.06.2013. година.

2. Мандатот на Директорот трае 4 години

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола,,

Образложение

Градоначалникот на Општината донесе Одлука за распишување на Јавен оглас за избор на Директор на СОЗУ „Кузман Шапкарев,, Битола.

Училишниот одбор распиша Јавен оглас . По објавениот Јавен оглас за избор на Директор во СОЗУ, Училишниот одбор со допис бр 02-123/1 од 23.05.2013 година достави Записник бр. 04-106/2 од 08.05.2013 г, Записник бр. 02-118/2 од 21.05.2013 година, Записник бр. 02-122/1 од 21.05.2013 година и предлог до Градоначалникот –бр. 02-122/2 од 21.05.2013 година. , сите заведени во Општина Битола бр. 08-238/5 од 23.05.2013 година. За Директор на училиштето е предложен кандидатот:

Зоран Каранфиловски –досегашен Директор на училиштето ВСС - Природно математички факултет со положен испит за Директор, кој воедно е и единствен кандидат кој се пријавил по огласот.

Согласно член 50 од Законот за локална самоуправа, Градоначалникот избира Директори на јавни служби кои ги основала општината. Согласно член 91 и 92а, од Законот за средно образование, Директорот на училиштето го избира Градоначалникот на Општината.

Мандатот на Директорот трае 4 години.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр. 08-238/7
03.06. 2013.
Битола

Градоначалник
на Општина Битола
м-р. Владимир Талески



Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија, бр.5/2002), и член 91 и 92а, од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија, бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, и 24/13), Градоначалникот на Општина Битола, донесе

РЕШЕНИЕ

за избор на Директор на Средно општинско техничко училиште
„Ѓорги Наумов,, Битола

1. За Директор на СОТУ „Ѓорги Наумов,, Битола се избира **Драган Стојановиќ** ВСС Технички факултет, Наставник по машинска група на предмети досегашен В.Д. Директор со положен испит за Директор.
2. Мандатот на Директорот трае 4 години
3. Решението да се достави до сите пријавени кандидати на јавниот оглас.
4. Решението влегува во сила по неговата конечност кога и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола,,

Образложение

Градоначалникот на Општината донесе Одлука за распишување на Јавен оглас за избор на Директор на СОТУ „Ѓорги Наумов,, Битола. Училишниот одбор распиша Јавен оглас. По објавениот Јавен оглас за избор на Директор во СОТУ, Училишниот одбор со допис бр 02-154/3 од 23.05.2013 година достави Записник бр. 03-141/1 од 08.05.2013 г, Записник бр. 02-153/1 од 22.05.2013 година, Записник бр. 02-154/1 од 22.05.2013 година, како и предлог до Градоначалникот –бр. 02-154/2 од 22.05.2013 година, сите заведени во Општина Битола бр. 08-245/5 од 27.05.2013 година. За Директор на училиштето е предложен кандидатот: **Драган Стојановиќ** ВСС Технички факултет, Наставник по машинска група на предмети, досегашен ВД Директор на училиштето со положен испит за Директор.

Согласно член 50 од Законот за локална самоуправа, Градоначалникот избира Директори на јавни служби кои ги основала општината. Согласно член 91 и 92а, од Законот за средно образование, Директорот на училиштето го избира Градоначалникот на Општината.

Мандатот на Директорот трае 4 години.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр. 08-245/7
03.06. 2013.
Битола

Градоначалник
на Општина Битола
м-р Владимир Талески



СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 г.	269	З А К Л У Ч О К за добивање Информација за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола	272
З А К Л У Ч О К за усвојување Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Битола за 2013 година	270	ОДЛУКА за утврдување приоритет на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“	273
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2012 година	270	ОДЛУКА за давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изградба на мост на излез од село Рамна кон село Кажани како дел од локален пат за поврзување на двете села“	273
З А К Л У Ч О К за усвојување Информацијата за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012год.	271	Р Е Ш Е Н И Е за избор на Директор на Средно општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“, Битола	274
О Д Л У К А за давање на времено користење и управување на училишната спортска сала на ОСМУ „д-р Јован Калаузи“ Битола	271	Р Е Ш Е Н И Е за избор на Директор на Средно општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“, Битола	275
Р Е Ш Е Н И Е за избор на членови во Советот за јавно здравје за подрачјето на Општината Битола	272		

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211